

ОГЛАС БР.07/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	РД/решение/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Штип бр.28-37/1-3 Четврта електронска јавна аукција	Машини за производство на текстилни производи и дополнителна опрема, (машини за шиене, егнлање, копчање, рупичарка, ибердек, стол за пеглање, за мотање конец, компресор, преса, бансек со маса и дополнителна опрема), количина 140	515.725,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Македонска Каменица ул.14-ти јуни бб од 14.07.2022 до 20.07.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
2	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/6-1/2 Прва електронска јавна аукција	Багер HANOMAG XW-160 (неисправен) Багер KOBELCO (неисправен) Утоварач LIEBHERR 541 (неисправен) Булдџер LIEBHERR (неисправен) Делови од расходован камион, шасија и сандак, 8000 к, модел JELCZ Вага за камиони, просечна вредност WAP машина за перење возила Аргонски апарат за заварување Апарат за заварување Камп -магазин Компресор за пумпање гуми Мешалица за бетон	304.000,00 361.000,00 152.000,00 190.000,00 152.000,00 620.000,00 6.000,00 120.000,00 6.000,00 35.000,00 9.000,00 6.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци с.Трстеник, на 15.07.2022 г. од 11 до 14 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
3	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-36 Седма Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година Машина Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330 Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VR1, 2017година	/ / /	Разгледување: Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 18.07.2022г од 11 до 13 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Прилеп) Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
4	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/6-2/2 Прва електронска јавна аукција	Сепарација, мобилна	1.800.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци с.Трстеник, на 15.07.2022 г. од 11 до 14 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
5	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-16 Седумнаесетта електронска јавна аукција	Работна машина БУШАЛИЦА бр.2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER, Турција	4.895.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кратово (Рудник Силекс неметали, МВ Црн Врв), од 18.07.2022 до 20.07.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
6	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/28-8/2-510-Г/2/3 Трета Усна слободна комерцијална продажба	ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B,40300, 1980 година (неисправен) ГЛОДАРКА ЗА АСФАЛТ, WIRTGEN 200 DC, 1999 година (неисправен)	/ /	Разгледување: Во Куманово, во кругот на каменоломот, МВ Тикијарница, на 15.07.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Тетово) Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
7	Регионална дирекција Тетово бр.28-8/27-8/ДДВ-787-Г/3/3 Трета Усна слободна комерцијална продажба	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час Машина за цедење на овошје RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	/ /	Разгледување: Во Ресен ул.Димитар Блахов бр.1 на 18.07.2022 г. Усна слободна комерцијална продажба: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч. (во просториите на РД Тетово) Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
8	Регионална дирекција Штип бр.28-37/2-1 Втора електронска јавна аукција	ТМВ CITROEN BERLINGO-1.9 D, ST-231-BM, 2004 година ПМВ BMW 120D, ST-9801-AB, 2005 година	63.000,00 196.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
9	Регионална дирекција Штип бр.28-37/3 Прва електронска јавна аукција	Машина за копирање на дрвени елементи (столици) ЦНЦ паде копир, количина 1	1.681.080,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани ул.Дамјан Груев бб, од 14.07.2022 до 20.07.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
10	Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-12-2/3 Трета електронска јавна аукција	КОМПРЕСОР ШАМАЛ К28/500 Л, количина 1 МОТОР ДОЛ 12Н, количина 11 МОТОР ДОЛ 34Н, количина 4 МОТОР С.И., количина 2 МОТОР С.П. количина 4 ПЕГЛА, количина 4 ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНИ 2013, количина 11 СИРУБА АБ ПРАВА, количина 2 СИРУБА ИБЕРДЕК, количина 4 СИРУБА ОВЕРЛОК, количина 1 СИРУБА ОВЕРЛОК, количина 11 СИРУБА ПРАВА Х2, количина 1 СИРУБА ПРАВА, количина 4 СИРУБА ПРАВОШИЕЧКА, количина 1 СИРУБА ЦЕТ, количина 1 СИРУБА/ЦРЛ/УТР, количина 2 ТАБЛА ЗА МАШИНА 2013, количина 11 ТАБЛА ЗА МАШИНА, количина 11 ПОСТОЉЕ ЗА МАШИНА, количина 11 ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 300 кг, количина 1 МАШИНА ЗА КРОЕЊЕ ТЕКСТИЛ, количина 1 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПАСПУЛ, количина 1	43.200,00 18.810,00 7.020,00 19.800,00 39.600,00 82.800,00 7.920,00 46.800,00 93.600,00 22.500,00 227.700,00 21.600,00 36.000,00 27.900,00 22.500,00 104.400,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 14.400,00 36.000,00 14.400,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола, ул.Индустриска бб, на 19.07.2022 од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.07.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044

- ЈАВНА АУКЦИЈА** - За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 21.07.2022 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Сивариите се проваааи по системој видено-кујено, дојолниително рекламациии не се иррмааи.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта..
- УСНА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** - Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака *ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС 07/2022 година (НЕ ОТВАРАЈ)* до УЈП РД Прилеп и УЈП РД Тетово, Одделение за наплата на долгови до ден 21.07.2022 година до 16 часот. Одржувањето на усната слободна комерцијална продажба-отворање на понудите е на ден 29.07.2022 година (петок) од 11 до 13 часот. Во понудата потребно е да се достават податоци за контакт, телефон и е-пошта на кои на ден 29.07.2022 година ќе може да се извести лицето чија понуда е прифатена. *Сивариите се проваааи по системој видено кујено.*